



## Министерство за здравство

(Листа на потребни документи за признавање на странска специјализација/супспецијализација)

1. Диплома за завршен медицински, стоматолошки, односно фармацевтски факултет во оригинал или копија заверена од нотар;
2. Диплома за завршен медицински, стоматолошки, фармацевтски факултет преведена на македонски јазик во оригинал или копија заверена од нотар (доколку високообразовната квалификација е стекната во странство);
3. Нострифицирана диплома за високообразовната квалификација стекната во странство, во оригинал или копија заверена од нотар;
4. Диплома/уверение за завршена специјализација во областите медицина, стоматологија или фармација, во оригинал и заверена со апостил печат или друга соодветна заверка согласно позитивните прописи;
5. Диплома/уверение за завршена специјализација во областите медицина, стоматологија, фармација, во копија заверена од нотар;
6. Диплома/уверение за завршена специјализација во областите медицина, стоматологија, фармација преведена на македонски јазик во оригинал заверен од нотар;
7. Стажантска книшка од високообразовната установа во која е завршена специјализацијата, во оригинал и нејзин превод на македонски јазик заверена од нотар;
8. План и програма за времето на траење на специјализацијата и деловите на стажот на специјализацијата (турнуси);
9. Потврда издадена од високообразовната установа, за валидност на дипломата/уверението за завршена специјализација во областите медицина, стоматологија, фармација, издадена од високообразовната установа;
10. Потврда за акредитација и овластување на високообразовната установа која ја издала високообразовната квалификација издадена од органи надлежни за акредитација и овластување во држава во која е добиена специјализацијата;
11. Копија од лична карта за државјани на Република Македонија или копија од пасош за странски државјани, заверени од нотар;
12. Потврда за познавање на македонскиот јазик, само за странски државјани и
13. Други документи за кои Комисијата оцени дека се потребни, а кои се во врска со признавањето на странската специјализација.



## Министерство за здравство

(Листа на потребни документи за признавање на странска специјализација/супспецијализација)

За признавање на **супспецијализација** завршена во странство, покрај документацијата неведена од точка 1 до точка 13, се поднесува и следната документација:

1. Диплома/уверение за завршена супспецијализација во областите медицина,стоматологија, фармација, во оригинал заверена со апостил печат или друга соодветна заверка согласно позитивните прописи;
2. Диплома/уверение за завршена супспецијализација во областите медицина,стоматологија, фармација во копија, заверена од нотар;
3. Диплома/уверение за завршена супспецијализација во областите медицина,стоматологија, фармација преведена на македонски јазик и копија заверена од нотар;
4. Решение за признавање на специјализацијата, доколку специјализацијата е завршена во странство и
5. Други документи за кои Комисијата оцени дека се потребни, а кои се во врска со признавањето на странската супспецијализација.